

ЗАНЗИБАР – СПОЈ НА МИСТЕРИЈА И ЕГЗОТИКА

04МАРТ-15МАРТ21'



Занзибар – дестинација која од секогаш претставувала спој на мистерија и егзотика, привлекувајќи со својата недопрена природа и плодната почва која дарува најразлични видови овошја и зачини. Од моментот кога ќе зачекорите на овој рајски остров, ќе го почувствувате духот низ столетијата од древната Персија и приказните за трговците Ширази кои биле инспирација за морепловецот Синбад. Повеќе од 2000 години, монсунските ветрови го обликувале пејзажот и културата на овие острови. Со својата тропска атмосфера и уникатна култура, овој архипелаг нуди незаборавно искуство, задоволувајќи ги сите сетила. Волшебен, егзотичен, романтичен, но истовремено див и недопрен. Ова е еден од најегзотичните острови каде летуваат туристи од целиот свет. Архипелагот Занзибар, кој се наоѓа во Индискиот Океан, на 40 километри од брегот на Танзанија, е вистинска дестинација за релаксација и бегство од секојдневието. Овде имате шанса да уживате во бистра и тиркизно сина вода, долги песочни плажи и многу мали но речиси пусти острови со недопрена природа. Камениот град (Stone City) кој е прогласен за културно наследство на УНЕСКО, е место каде талкајќи низ тесните улички ќе ја откриете магијата на Танзанија.

ПРОГРАМА

(04.03.2021) СОФИЈА-ДУБАИ

Полетување од аеродромот во Софија кон Дубаи со авиокомпанијата Fly Dubai во 14:20 часот. Пристигнување на аеродромот во Дубаи во 21:15 часот.

(05.03-06.03.2021) ДУБАИ-ДАР ЕС САЛААМ (ТАНЗАНИЈА)

Полетување кон Дар Ес Салаам во Танзанија во 01:30 часот, а слетувањето е во 07:50 часот. По завршување на царински и пасошки формалности, следува организиран трансфер до хотел во Дар Ес Салаам и сместување според политиката на истиот (1 ноќевање).

(06.03-08.03.2021) САФАРИ ТАНЗАНИЈА

Во раните утрински часови се одјавувате од хотелот при што следува Сафари тура со организиран трансфер од Дар Ес Салаам до националниот парк Микуми и каде започнува оваа прекрасна авантура неможе да се опише со зборови, освен да се почувствува (2 ноќевања со појадок, ручек, вечера, ужина пијалоци).

(08.03-14.03.2021) ДАР ЕС САЛААМ-ЗАНЗИБАР

При завршување на Сафари турата, следува пловидва со траект до островот Занзибар (околу 3 часа). Пристигнување на островот, при што следува организиран трансфер до хотелот/објектот на Занзибар според избор од понудата (6 ноќевања со појадок во Guest Houses).

(14.03.2021) ЗАНЗИБАР-ДУБАИ

Појадок. Одјавување од хотелот/објектот според правилата за истиот. Во однапред договорено време, следува организиран трансфер до аеродромот во Занзибар. Летот кон Дубаи е во 23:20 часот.

(15.03.2021) ДУБАИ-СОФИЈА

Пристигнување на аеродромот во Дубаи во 05:55 часот. Летот кон Софија е во 09:40 часот, а слетувањето во 13:25 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАН ПО ЛИЦЕ: 1.420 € ([Tamani Villas Zanzibar](#))



ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- ✓ Авио билет на релација Софија-Дубаи-Дар Ес Салаам-Занзибар-Дубаи-Софија со авиокомпанијата Fly Dubai, со вклучен багаж (чекиран/рачен) и аеродромски такси;
- ✓ 1 ноќевање во Дар Ес Салаам;
- ✓ 2 ноќевања на Сафари тура во шатори/бунгалови, со пансион (појадок, ручек, вечера, пијалоци);
- ✓ 6 ноќевања со појадок на Занзибар во [Tamani Villas Zanzibar](#);
- ✓ Трансфер од аеродром до хотел во Дар Ес Салаам;
- ✓ Трансфер од Дар Ес Салаам до Занзибар со траект;
- ✓ Трансфер на релација Занзибар пристаниште-хотел-аеродром;
- ✓ Сафари тура (трансфер, појадок, ручек, вечера, ужина, пијалоци, влезници во паркови)
- ✓ Асистенција 24/7 од страна на туристичките агенти на New Ways of Travel.

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- ⊗ Виза за Танзанија која чини околу 50 американски долари и се подигнува на самиот аеродром во Занзибар, при што е потребна патна исправа со валидност од минимум 6 месеци, како и фотографија на бела позадина (пасошки формат);
- ⊗ Меѓународно патничко осигурување – информации во агенција;
- ⊗ Индивидуални трошоци;
- ⊗ Факултативни излети и билети за музеи и знаменитости;
- ⊗ Негативен PCR тест на Covid-19;

ОПШТИ НАПОМЕНИ

- Наведената цена е изразена во евра по лице, во денарска противредност од 1 еврo = 62 мкд;
- Резервација се гарантира исклучиво со уплата од 100% од вредноста на аранжманот;
- Агенцијата има право на промена на цената на аранжманот доколку дојде до промена на цената на авио билетите како и хотелското сместување;
- Агенцијата има право да го промени редоследот на програмата, доколку дојде до промена на редоследот на летање на авиокомпанијата;
- За ова патување е потребно да имате патна исправа со валидност од минимум 6 месеци од денот на враќањето во матичната држава;

